



## СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Службен гласник на Општина Свети Николе Излегува по потреба	28.07. 2016 година ден месец година Свети Николе Број 9	ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Трезорска сметка 10000000063010 Буџетски корисник 7630140762- 630-10
---	--	--

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за утврдување на приоритет бр. 0801 – 369 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 28.07. 2016 година.

Бр.0901-375  
28.07. 2016 година  
Свети Николе

Општина Свети Николе  
Градоначалник,  
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), како и член 2 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе“ бр.1/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 28.07. 2016 година донесе

### ОДЛУКА за утврдување на приоритет на проект

#### Член 1

Советот на Општина Свети Николе со оваа одлука утврдува приоритет на проектите:

- Изградба на водоводна мрежа на улици “Гаврило Гаврилски”, “Михајло Апостолски”, Улица “3”, Улица “4” во Свети Николе.
- Изградба на фекална канализација на улици “Гаврило Гаврилски”, “Михајло Апостолски”, Улица “3”, Улица “4” во Свети Николе.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

Бр. 0801 - 369  
28.07. 2016 година  
Свети Николе

Претседател,  
на Советот на Општина Свети Николе  
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

## ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за давање согласност и овластување за измирување односно пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Свети Николе бр. 0801 – 370 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 28.07. 2016 година

**Бр.0901-375/2**  
**28.07. 2016 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 22 став 1 точка 4, член, член 36 став 1 точка 15 и член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 24 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, број 01/2016), а во врска со одредбите од член 4 став 6 и 7 од Законот за јавен долг („Службен весник на РМ“ бр.62/05, 88/08 и 35/11), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 27.08. година, донесе

## ОДЛУКА

**за давање согласност и овластување за измирување односно пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Свети Николе**

### Член 1

Во случај на непочитување на договорените услуги, со оваа одлука се дава согласност и овластување на Градоначалникот на општина Свети Николе за измирување на средства од буџетската сметка на Општина Свети Николе, во износ на искористените средства од Договорот/ите за грант, кои ќе се склучат согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со [Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“](#) („Службен весник на Република Македонија“ број 83/10) и Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ („Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010), помеѓу Општина Свети Николе и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија.

### Член 2

Се овластува Градоначалникот на Општина Свети Николе да изврши измирување на средствата од буџетската сметка на општината, во износ на искористените средства од Договорот/ите за грант односно наплатата на средства да ја извршува Министерство за финансии на Република Македонија, со насочување на средства од буџетската сметка на општината-крајниот корисник и/или со задршка на дел од дотациите кои треба да се распределат на Општина Свети Николе до износот потребен за наплата на побарувањето, согласно одредбите од Законот за јавен долг („Службен весник на РМ“ бр.62/05, 88/08 и 35/11).

### Член 3

Оваа Одлука стапува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

**Број 0801 - 370**  
**28.07. 2016 година**  
**Свети Николе**

**Претседател на совет на**  
**Општина Свети Николе**  
**Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донес

## ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за давање согласност и овластување за потпишување на Договор/и за грант, согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со [Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“](#) („Службен весник на Република Македонија“ број 83/10) и Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ („Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина Свети Николе и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија бр. 0801 – 371 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 28.07. 2016 година.

Бр.0901-375/3  
28.07. 2016 година  
Свети Николе

Општина Свети Николе  
Градоначалник,  
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 4, член, член 36 став 1 точка 15 и член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 24 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, број 01/2016), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 28.07. 2016 година, донесе

## ОДЛУКА

за давање согласност и овластување за потпишување на Договор/и за грант, согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со [Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“](#) („Службен весник на Република Македонија“ број 83/10) и Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ („Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина Свети Николе и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија

### Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност и овластување на Градоначалникот на општина Свети Николе да го потпишување на Договор/и за грант, кој ќе се склучи согласно Договорот за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со [Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“](#) („Службен весник на Република Македонија“ број 83/10) и Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ („Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина Свети Николе и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија.

### Член 2

Се задолжува и овластува Градоначалникот на општина Свети Николе, да го потпише Договорот/ите за грант, кој ќе се склучи согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со [Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“](#) („Службен весник на Република Македонија“ број 83/10) меѓу Општина Свети Николе и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија.

### Член 3

Оваа Одлука стапува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

Број 0801 - 371  
28.07.2016 година  
Свети Николе

Претседател на Совет на  
Општина Свети Николе,  
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Одлука за набавка за нови моторни возила бр. 0801 – 372 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 28.07. 2016 година.

Бр.0901-375/4  
28.07. 2016 година  
Свети Николе

Општина Свети Николе  
Градоначалник,  
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и точка 15 и член 62 став 1 и 3 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр.5/02), и член 14 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен Гласник на Општина Свети Николе,, бр.01/2006) Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 28.07. 2016 година ја донесе следната:

### **ОДЛУКА**

#### **за набавка на нови службени моторни возила**

#### **Член 1**

Советот на Општина Свети Николе дава согласност за набавка на три нови службени моторни возила за потребите на општинската администрација и тоа едно со работна зафатнина на моторот до 1598сст, (85kw/115ks) и две возила со работна зафатнина на моторот до 999сст (44kw/60ks)

#### **Член 2**

Средствата за набавка на возилата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Свети Николе и плаќањето ќе се врши со лизинг исплата.

#### **Член 3**

Набавката ќе се изврши по предходно спроведена постапка за јавно наддавање и избор на најповолен понудувач од страна на Комисија за јавни набавки основана од Градоначалникот на Општина Свети Николе.

#### **Член 4**

Патничките моторни возила по завршувањето на постапката да бидат заведени во евиденцијата на основните средства во Општина Свети Николе.

## Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во “Службен Гласник на Општина Свети Николе”.

Бр. 0801- 372

Совет на Општина Свети Николе

28.07. 2016 година

Претседател,

Свети Николе

Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за кофинансирање на проектот за реконструкција на ул.„Младинска“ и „Крсте Мисирков“бр. 0801 – 373 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 28.07. 2016 година.

Бр.0901-375/5

28.07. 2016 година

Свети Николе

Општина Свети Николе

Градоначалник,

Зоран Тасев с.р.

Врз основа на чл. 36 став 1 точка 15 од законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/02), Советот на општина Свети Николе на седницата одржана на ден 28.07. 2016 година ја донесе следната

### О Д Л У К А

за кофинансирање на проектот за реконструкција  
на ул.„Младинска“ и „Крсте Мисирков“

#### Чл.1

Општина Свети Николе обезбедува средства за кофинансирање на проектот за подобрување на општински услуги - реконструкција на ул.„Младинска“ и „Крсте Мисирков“ кој се финансира преку договор за подзаем број МСИП/48-15 склучен меѓу Министерството за финансии на РМ и општина Свети Николе.

Средствата за кофинансирање на проектот се обезбедуваат од Буџетот на општина Свети Николе за 2016 година, програма J1 - снабдување со вода, во износ од 2.691.002,00 денари.

#### Чл.2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се употребат за замена на постојната дотраена со нова водоводна мрежа на улиците „Крсте Мисирков“ и „Младинска“ .

### Чл.3

Со донесување на ова Одлука, Одлуката бр. 0801 – 325 од 22.06.2016 година престанува да важи.

### Чл.4

Оваа одлука стапува на сила со денот на нејзиното објавување во „Сл.гласник на Општина Свети Николе“.

**Број 0801-373**  
**28.07. 2016 год.**  
**Свети Николе**

**Совет на Општина Свети Николе**  
**Претседател**  
**Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Заклучок за усвојување на Годишен план за вработување на ОУ Народен Музеј – Свети Николе бр. 0801 – 374 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 28.07. 2016 година.

**Бр.0901-375/6**  
**28.07. 2016 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа (вСлужбен весник на РМг бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 28. 07. 2016 година донесе

### **ЗАКЛУЧОК** **за усвојување на Годишен план за вработување на** **ОУ Народен Музеј Свети Николе**

1. Се усвојува Годишниот план за вработување на Општинската установа Народен музеј - Свети Николе за 2017 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во вСлужбен гласник на Општина Свети Николе.

**Бр.0801 - 374**  
**28.07. 2016 година**  
**Свети Николе**

**Претседател,**  
**на Совет на Општина Свети Николе**  
**Илија Стоилев с.р.**

## СОДРЖИНА

1. Одлука за утврдување на приоритет на проект . . . . .	стр. 1
2. Одлука за давање согласност и овластување за измирување односно пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Свети Николе. . . . .	стр. 2
3. Одлука за давање согласност и овластување за потпишување на Договор/и за грант, согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со <a href="#">Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 83/10)</a> и Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина Свети Николе и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија. . . . .	стр. 3
4. Одлука за набавка за нови моторни возила. . . . .	стр. 4
5. Одлука за кофинансирање на проектот за реконструкција на ул. „Младинска“ и „Крсте Мисирков“. . . . .	стр. 5
6. Годишен план за вработување на ОУ Народен Музеј - Свети Николе за 2017 година . . . . .	стр. 6

**Бр.0801 - 376**  
**28.07. 2016 година**  
**Свети Николе**